

AGROSTEMIN



СТОЛНИ И ВИСКИ СОРТИ НА ВИНОВИ ЛОЗИ

ПОДЛОГИ ОД ВИНОВА ЛОЗА,

ПРОИЗВОДСТВО НА ЛОЗОВ САДЕН МАТЕРИЈАЛ

И САДЕЊЕ ОЖИЛЕНИ КАЛЕМИ

Dr. Danilo Gajić

АПЛИКАЦИЈА: три пати во текот на сезоната - **фолиарно**

- прв пат 10 дена пред цветање **450 g/ha „зелен“** или **45 g/ha „профи“**
- втор пат 10 дена по цветање **450 g/ha „зелен“** или **45 g/ha „профи“**
- трет пат 10 дена пред огроздување **450 g/ha „зелен“** или **45 g/ha „профи“**

Винова лоза	Начин апликацији	Доза (g/ha)	Време на третмани
Столни и вински сорти	<u>Фолиарно во вегетацијата</u> AGROSTEMIN® – „зелен“ AGROSTEMIN® – „профи“	3x450 3x 45*	<u>I прскање</u> 10 дена пред цветање
			<u>II прскање</u> 10 дена по цветање
			<u>III прскање</u> 10 дена пред огроздување
Подлоги од лозни подлоги	<u>Фолиарно во вегетацијата</u> AGROSTEMIN® – „зелен“ AGROSTEMIN® – „профи“	3x450 3x 45*	<u>I прскање</u> 10. – 15. Јули
			<u>II прскање</u> 01. – 05. Август
			<u>III прскање</u> 20. – 30. Август
Лозни калемии	<u>Фолијарно во стеблото на лозата (коренилиште)</u> AGROSTEMIN® – „зелен“ AGROSTEMIN® – „профи“	3x450 3x 45*	<u>I прскање</u> 10. – 15. Јули (кога на ластарот се развиваат 5-6 лисја)
			<u>II прскање</u> 25. – 30. Јули
			<u>III прскање</u> 15. – 20. Август
Неожилени лозни калемии	<u>Натопување на базалниот дел на калемот</u> AGROSTEMIN® – „зелен“ AGROSTEMIN® – „профи“	<i>на 10 л вода</i> 15 g 1,5 g	Пред раслојување на калемовите, натопете го во растворот во траење од 2 - 3 секунди
Ожилени калемии	<u>Третман на корен пред садење на калемите</u> AGROSTEMIN® – „зелен“ AGROSTEMIN® – „профи“	<i>на 10 л вода</i> 15 g 1,5 g	Пред садењето натопете го во растворот во траење од 2 - 3 секунди

* **AGROSTEMIN® – „профи“** (концентрат)

Препорака: Во овоштарниците за наводнување капка по капка, ставете **AGROSTEMIN®** во дози 1,5 пати повисоки од оние наведени во табелата („зелен“ = 3 x 600 g / ha; „профи“ = 3 x 60 g / ha) или две пати повисока („зелен“ = 3 x 900 g / ha; „профи“ = 3 x 90 g / ha) ако сакате да се зголеми обоени супстанции во епидермисот.

AGROSTEMIN



ПРИМЕНА

Dr. Danica Gajić

- л о з а р с т в о -

во вегетација

- подобрување на механичките својства на бобинки и грозје,
- зголемување на масата на бобинки и грозје,
- зголемување на дебелината на кожата на бобинките
- зголемување на отпорност према ниските температури.

влијание врз приносот

- зголемување на приносот на грозје на столни и вински сорти за 10-30%,
- зголемување на процентот на калема од прва класа за 10%,
- зголемување на масата на дрво - исечоци од класа I и подлоги на винова лоза до 10%.

БИОЛОШКИ КВАЛИТЕТ

- позитивен ефект врз зголемувањето и хармоничниот однос на содржината на шеќер и вкупни киселини во грозјето,
- зголемување на содржината на бои, антоцијани и каротин, во кожата на бобинки,
- подобро одржување при транспорт и складирање.

Примена: по правило **450 g/ha „зелен“** (или **45 g/ha „профи“**), **три пати** во текот на сезоната.

Прв пат: фолиарно, 10 дена пред цветни

Втор пат: фолиарно, 10 дена по цветни

Трет пат: фолиарно, 10 дена пред огроздување

Препорака: во други периоди, истовремено со примена на хемиски заштитни средства, прскајте со 150 g/ha „зелен“ (или 15 g/ha „профи“) за успешно закрепнување

*ТОЈ Е ЦЕЛОСНО БЕЗОПАСЕН ЗА ЛУЃЕТО, ЖИВОТНИТЕ (ВКЛУЧИТЕЛНО И ПЧЕЛИТЕ) И ПРИРОДНАТА СРЕДИНА;
НЕ БАРА ПОСЕБНИ МЕРКИ НА ХТЗ **

Агростемин е пронајдок на д-р Даница Гајиќ. Неизмерен придонес во испитувањето и потврдувањето на неговите својства дадоа агрономи од бројни земјоделски растенија / стоки и експерти од земјоделски станици со набљудувања и конкретни резултати-извештаи. Како единствен агенс (**не ѓубриво, ниту пестицид, ниту фитохормон**), со широк спектар на дејство, засновано врз истражување, тестирање и верификација од научни институции и еминентни научници и докажани ефекти во пракса, **AGROSTEMIN®** е класифициран во Југославија веќе триесет години. стандардни агротехнички мерки, како **средство за зголемување и подобрување на квалитетот на приносот****).

AGROSTEMIN® се произведува според Досието за патент бр. 32749, Сојузна канцеларија за патенти на СФРЈ. Имајќи предвид дека плагијат е моментално присутен на пазарот, со проверка на квалитетот, го обезбедивме правото да го ставиме потписот (*Dr. Danica Gajić*) на авторот-креатор на Агростемин - д-р Даница Гајиќ на нашето пакување и со тоа да ја потврдиме нивната оригиналност.

*) Решење бр 3/2-08-9291/02 од 13.01.2003. Савезног секретаријата за рад, здравство и социјално старање

**) Решење бр 321-01-02214/2019-11 од 10.02.2020. Министерства пољопривреде и шумарства Републике Србије